

**„Алкалоид“ – Скопје, Хемиски институт, ПМФ – Скопје**

## **ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА METAMIZOL NATRIUM ВО ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ**


**Б. Панзова, Г. Трендовска, М. Илиевска и Б. Богданов**

### **ИЗВАДОК**

Извршивме квантитативно определување на Metamizol sodium во „Analgin“ фармацевтски препарати, применувајќи јодометрички метод и спектрофотометрички метод. Констатирајме дека присутните ингредиенти ја отежнуваат примената на јодометричкиот метод, додека примената на спектрофотометрискиот метод дава подобри резултати.

Metamizol sodium е познат како аналгетик и антипиретик, присутен во многу препарати, како, на пример, „Analgin“ препаратите. Аналитиката на готови фармацевтски препарати кои ја содржат оваа активна компонента често е придружена со тешкотии сврзани околу влијанието на ексципиентите и другите активни облици.

Квантитативното определување на Metamizol sodium, како чиста супстанција, најчесто се врши јодометрички (како што предпорачуваат фармакопеите (2-4) во кои е обработена оваа активна супстанција), базирано на негова оксидација со јод според Шема 1. Како што се гледа од Шема 1, четиривалентниот сулфур од молекулата на Metamizol sodium се оксидира во шествалентен сулфур ( $\text{NaHSO}_4$ ), при што јодот се редуцира во  $\text{HJ}$  и се формира комплексно соединение. Количеството на потрошениот јод е пропорционално на концентрацијата на Metamizol sodium. Меѓутоа, во многу фармацевтски препарати како ингредиент е присутен антиоксиданс, најчесто  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5^-$ , кој во водено алкохолна средина се хидролизира до  $\text{NSO}_3^-$  јон кој во понатамошнот тек на реакцијата го редуцира јодот додаден како титрант:



Шема 1. Оксидација на Metamizol sodium со јод.



Од ова произлегува дека вкупниот волумен на јодот, употребен како титрант за определување на активната компонента, се троши и при редукција од страна на  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ .

За да се избегне ваквата реакција, средината се закиселува при што  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$  се разложува до  $\text{SO}_2$ :




кој се ослободува од растворот во форма на гас. Ова ослободување може да се потпомогне со барбутирање низ растворот со некој инертен гас. Со оваа постапка се елиминираат редукционите особини на ингредиентите, со што потрошениот волумен на титранот е реален потрошениот за оксидација на сулфурот од молекулот на Metamizol sodium.

При спектрофотометриското определување Metamizol sodium беа снимени UV-спектри во различни растворувачи, со цел да се одбере растворувач во кој ќе се елиминира влијанието на експципиентите. На Сл. 1. се прикажани UV-спектрите на Metamizol sodium во различни растворувачи.

Констатиравме дека најдобри резултати при определување на Metamizol sodium се добиваат со спектрофотометрирање на

раствор на активна супстанција во  $0,1 \text{ mol}/\text{dm}^3 \text{ HCl}$  при бранова должина од 258 нм. Калибрациониот дијаграм опфаќаше концентрација од 50 – 200% од оптималната мерна концентрација (0,005–0,02 мг/мл).

Добиените резултати од јодометриското и спектрофотометриското определување на Metamizol sodium во Analgin препарата се прикажани во Табела 1. Статистичката обработка на добиените вредности за просечните содржини добиени со двете методи покажува дека иако се тие многу блиски, јодометрскиот метод заостанува зад спектрофотометрскиот метод. Добиените вредности на поединечно одредуваните содржини по пат на јодометрија покажуваат поголема варијација во однос на спектрофотометријата. Вредноста на коефициентот на корелација покажува дека двета метода добро се совпаѓаат.



C. 1. UV-спектри на Metamizol sodium во различни растворувачи а.  $0,1 \text{ mol}/\text{dm}^3 \text{ HCl}$ ; б. метанол; с. метанол- $\text{HCl}$

Табела 1.

Јодометриско и спектрофотометриско определување на Metamizol sodium во фармацевтски препарати

метод	$\bar{x}$ (mg/ml)	V(%)	s	S $\bar{x}$	T-II
I	493,70	1,57	7,74	2,58	0,987
II	492,22	0,45	2,21	0,74	-

I – јодометриско определување

II – спектрофотометриско определување

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Clarke's, Isolation and Identification of Drugs, 2nd edn., Pharmaceutical, London, 1986, стр. 563-564
2. Pharmacopoeia Helvetica, VI, 1977 стр. 953
3. DAB 8, 1978 стр. 310.
4. Ph. SSSR X. стр. 94.